



ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје

Годишен извештај за работењето
за **2022** година

Содржина:

1. Општи информации	3
2. Општо економско опкружување	5
3. Деловна политика и клучни стратегиски цели	11
4. Информатичка технологија	12
5. Организациона структура	13
6. Корпоративно управување	15
7. Внатрешна и надворешна ревизија	16
8. Опис и управување со ризици	17
9. Анализа на работењето, финансиска резултат и финансиска положба	18
10. Прилози:	35
- Прилог 1: Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	
- Прилог 2: Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	
- Прилог 3: МС Маргина на солвентност	
- Прилог 4: КС Пресметка на капитал	
- Прилог 5: ВТР Влоувања на средства кои ги покриваат техничките резерви	

1. Општи податоци

Назив на друштвото	Друштво за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје
Седиште на друштвото	ул.Пиринска 23, 1-1-5 Скопје
Контакт	Телефон: +389 2 3215 515, Факс: +389 2 3215 517
Бев страна	www.grawe.mk
Е-адреса	info@grawe.mk
Дата на основање	08.03.2003 година
Упис во централен регистар	25.09.2019 година, деловоден број 35020190021440
Матичен број	5737796
Даночен број	4030003470874
Основен капитал на друштвото	513.701.748 МКД (8.359.000 Eur)
Број на акции	8.359
Сопственост	Приватна
Големина на субјект	Голем
Дејност на друштвото по стандардна класификација	Неживотно осигурување 65,12
Трансакциски сметки	Комерцијална Банка АД Скопје: 300000001641470 Про кредит Банка АД Скопје: 380100752500109 Халкбанк АД Скопје: 270057377960195 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје: 210057377960188 Шпаркасе Банка АД Скопје: 250001002384822 Стопанска Банка АД Скопје: 200001097051756 УНИ Банка АД Скопје: 240020000231761
Овластен ревизор	Мур Стивенс ДОО – Скопје Адреса: св Кирил и Методиј бр.20, 1000 Скопје Датум на именување: 16.03.2022

Хронолошки развој на друштвото

Основање на Друштвото: 08.03.2003 година од страна на единствениот основач - Институт за осигурување ИНСИГ Ш.А Тирана Р. Албанија

Во Јули 2019 година, доаѓа до промена на сопственичката структура на Друштвото со блок трансакција на македонската берза, каде што, GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG со седиште во Herrengasse 18-20, 8010 Graz AUSTRIA, откупува 100% на акционерскиот капитал и станува сопстеник на акциите.

Друштвото перзистира на Македонскиот пазар како Друштво за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје со единствен Акционер GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG со седиште GRAZ AUSTRIA.

Односи со акционерите

За финансиските односи со поврзаните субјекти податоците се вклучени во белешките кон финансиските извештаи.

Основачки влог

На 31 декември 2022 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 8.359 обични акции со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса.

	% од акциите со право на глас
GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG GRAZ AUSTRIA	100%
	100%

	2022	Бр.на акции 2021
Состојба на 1 јануари	7.359	5.859
Запишани акции во текот на годината	1.000	1.500
Состојба на 31 декември	8.359	7.359

Друштвото за осигурување ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ АД Скопје има мрежа на продажни места филијали и тоа вкупно 43 распространети низ градовите во Р. Северна Македонија.

На 31 декември 2022 Друштвото има 80 вработени (2021: 78 вработени).

Структурата на вработените, од аспект на степенот на образование и распореденост по функции во Друштвото е следна :

Број на вработени по кадровска структура (состојба на крајот на Периодот)						
100	101	102	103	104	105	106
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно
	1	44		34	1	80

Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

Класа 1: Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода

Класа 3: Осигурувањето на моторни возила (каска)

Класа 5: Осигурувањето на воздухоплови (каска)

Класа 7: Осигурувањето на стока во превоз (карго)

Класа 8: Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9: Други осигурувања на имот

Класа 10: Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Класа 11: Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Класа 12: Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13: Општо осигурување од одговорност

Класа 18: Осигурување на туристичка помош (здравствено патничко осигурување)

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Надзорниот Одбор на 14 Февруари 2023 година.

2. Општо економско опкружување

Во однос на макроекономските изгледи, во 2022 година во периодот помеѓу двата циклуса проекции, глобалната економска сцена повторно се влоши. Енергетската криза, високата инфлација, забрзувањето на затегнувањето на глобалната монетарна политика и ограничувањата на страната на понудата коишто сè уште постојат го забавуваат глобалниот раст. Забавувањето на глобалната економска активност е поголемо од очекуваното и е на широка основа, а глобалната инфлација е највисока во последните неколку децении. Забавувањето на најголемите светски економии ќе има посилено влијание врз земјите во развој коишто се соочуваат со намалена побарувачка за нивниот извоз, како и со притисоци од високите цени на храната и енергентите. Дополнителен предизвик претставува и апрецијацијата на доларот, главно поттикната од посилното заострување на монетарната политика во САД и од поизразената енергетска криза во Европа, како фактор којшто дополнително ја зголемува цената на увезената стока. Во вакви околности, идната глобална економска активност особено ќе зависи од текот на војната во Украина и снабдувањето со енергија во Европа, од успешното приспособување на монетарната политика во глобални рамки, но и од можноста за понатамошни нарушувања на понудата поврзани со пандемијата. Оттука, надолните ризици за проекциите на краток и на среден рок и понатаму се на високо ниво. Од друга страна, во рамките на домашната економија се забележуваат и одредени позитивни фактори коишто можат да делуваат на економијата, а пред сè се однесуваат на евентуалниот тренд на замена на добавувачите на мултинационалните компании од подалечните производни локации со добавувачи на поблиски локации, вклучително и во нашата земја, на можните поповолни ефекти врз економската активност од членството на нашата држава во НАТО и од почетокот на процесот на преговори за полноправно членство во ЕУ, но и на ефективноста со која би се спроведувал планот за забрзан економски раст на државата за периодот 2022 – 2026 година, вклучително и од најавените поголеми инфраструктурни проекти.

Еврозоната, како наш најзначаен трговски партнер, во второто тримесечје забележа раст на економската активност од 4,1%, по растот од 5,4% во првото тримесечје. Забавениот раст произлегува од намалениот придонес на домашната побарувачка врз растот, посебно потрошувачката на населението. Со оглед на подобрите остварувања во првата половина, во септемвриските проекции на ЕЦБ, проекцијата за 2022 година е благо ревидирана во нагорна насока и е проектиран раст од 3,1%, додека за 2023 и 2024 година се направени надолни корекции и се очекува раст од 0,9% и 1,9%, соодветно. Во однос на пазарот на труд, стапката на невработеност во еврозоната и натаму се намалува и во периодот јули – август е на историски најниското ниво од 6,6%. Стапката на инфлација во третото тримесечје од 2022 година достигна 9,3% (8,0% во претходното тримесечје), како резултат на засилениот раст на цените кај прехранбената компонента и базичната инфлација, во услови на слична висока стапка на енергетската инфлација. Согласно со септемвриските проекции на ЕЦБ, се очекува дека инфлацијата во еврозоната ќе изнесува 8,1% во 2022 година, а потоа постепено ќе забави сведувајќи се на 5,5% и 2,3% во 2023 и 2024 година и во однос на проекциите од јуни, е извршена нагорна ревизија за трите години.

Во третото тримесечје од 2022 година, развиените земји продолжија со посилно затегнување на монетарната политика, во услови на подолготрајни ценовни притисоци. Имено, во рамките на третото тримесечје, ФЕД во два наврати ја зголеми референтната каматна стапка (јули и септември) по 0,75 п.п., со што таа во септември се движи во распон од 3% до 3,25%. Покрај тоа, ФЕД одлучи да продолжи со намалување на портфолиото на трезорските и хипотекарните хартии од вредност. Банката на Англија, исто така, на двапати изврши зголемување на референтната каматна стапка (во август и септември по 0,5 п.п.), којашто достигна 2,25%. Притоа, предвидено е програмата за продажба на средства преку намалување на портфолиото на хартии од вредност во билансот на централната банка да започне кон крајот на септември. ЕЦБ, во јули за првпат, по повеќе од една деценија, ги зголеми трите основни каматни стапки (за 0,5 п.п.), што претставува воедно и излез од негативната зона на каматната стапка на расположливите депозити, а во септември дополнително ги зголеми за 0,75 п.п., со што каматната стапка на основните операции за рефинансирање, на расположливите кредити преку ноќ и на расположливите депозити се искачија на нивото од 1,25%, 1,5% и 0,75%, соодветно. Исто така, ЕЦБ одлучи да воведо дополнителен инструмент наречен инструмент за заштита на трансмисијата (ТПИ), заради ефективна трансмисија на монетарната политика низ сите земји од еврозоната во текот на процесот на нормализирање на монетарната политика.

Во последните проекции на Меѓународниот монетарен фонд од октомври се извршени надолни ревизии на глобалниот економски раст, за којшто се очекува дека ќе забави и од 6,0% во 2021 година ќе се сведе на 3,2% во 2022 година и на 2,7% во 2023 година, што е одраз на значителното забавување на растот кај најголемите економии. Проекцијата за 2023 година претставува најслаб раст од 2001 година наваму, со исклучок на големата финансиска криза и пандемичниот шок. Ваквите изгледи се одраз на неколку фактори, пред сè економските ефекти од војната во Украина, затегнувањето на монетарната политика на голем број земји како одговор на високата и подолготрајна инфлација и примената на стратегијата „нулта ковид“ во Кина, што предизвикува забавување на нејзината економија, синџирите на снабдување и глобалната трговија. Ризиците околу очекуваниот глобален раст се надолни и се поврзани со идната поставеност на монетарните политики, односно нивно прекумерно затегање или недоволно затегање, различната економска политика кај развиените земји и посилната апрецијација на САД-доларот, подолготрајните инфлациски притисоци во услови на нови ценовни шокови кај храната и енергијата, зголемената ранливост на високозадолжените земји заради понеповолни глобални финансиски услови, евентуален целосен прекин на снабдувањето на Европа со руски гас, продлабочувањето на кризата со недвижности во Кина и евентуалната појава на нови соеви на ковид-19. Предвидено е дека глобалната инфлација ќе порасне на 8,8% во 2022 година и постепено ќе се намали на 6,5% и 4,1% во 2023 и 2024 година, соодветно, во услови на очекувано надолно движење кај цените на примарните производи на меѓународниот пазар.

Во однос на земјите од регионот, растот на економската активност продолжи во второто тримесечје од 2022 година, со тоа што забрзување на растот има единствено во Хрватска, главно под влијание на посилната извозна активност, додека кај останатите земји има одредено забавување. Во поглед на инфлацијата, слично како и во глобални рамки, во третото тримесечје на 2022 година, сите анализирани земји од регионот забележаа засилување на годишната стапка на инфлација, што главно се должи на забрзаниот раст на цените кај прехранбената компонента и повисоката базична инфлација.

Во вториот квартал од 2022 година активноста во домашната економија оствари реален раст од 2,8% на годишна основа, што претставува мало забрзување во однос на растот во претходниот квартал. Растот и натаму во најголема мера се должи на групата дејности „трговија, транспорт и угостителство“ коишто беа едни од најпогодените дејности од кризата предизвикана од ковид-19. Позначителен дополнителен позитивен придонес имаат и дејностите во врска со недвижен имот, индустријата и информатичко-комуникациските дејности. Високофреквентните податоци на страната на понудата коишто се расположливи за периодот јули – август 2022 година главно упатуваат на забавување на растот на економската активност во третиот квартал од годината. Исто така, оцените на раководителите за деловната состојба на претпријатијата за третиот квартал од 2022 година, во споредба со истиот период од претходната година, се послаби кај сите позначајни сектори од економијата. Истовремено, очекувањата за наредниот период се понеповолни кај преработувачката индустрија, трговијата на мало и услужниот сектор, додека кај градежниот сектор се поповолни.


Реалниот годишен раст на БДП од 2,8% во вториот квартал на 2022 година произлегува од домашната побарувачка, во најголем дел како одраз на растот на залихите на сировини и енергенти, но и на производи за лична потрошувачка, во услови на неповолни влијанија од војната во Украина врз снабдувањето и цените. Со тоа, и овој квартал, бруто-инвестициите се компонента со највисок позитивен индивидуален придонес за вкупниот економски раст, надополнет со придонесот и од личната потрошувачка чијшто раст забавува и главно беше поддржан од повисоките приватни трансфери. Следствено, нето извозната компонента и натаму има негативен придонес кон БДП, поради значително посилниот раст на увозот во однос на растот на извозот, што соодветствува со порастот на залихите.

Структурната анализа на компонентите на БДП од аспект на побарувачката покажува дека и во вториот квартал од 2022 година растот во целост произлегува од домашната побарувачка, додека нето-извозот повторно имаше негативен придонес. Во услови на зголемена неизвесност од воениот конфликт во Украина, засилени ценовни притисоци и енергетска криза, домашната економија сепак успеа да го задржи стабилниот раст и во овој период. Притоа, слично како и претходните два квартали, главен носител на растот на домашната побарувачка, но и на вкупниот економски раст, и овој квартал беа бруто-инвестициите, што главно е поврзано со создавањето залихи на сировини и енергенти од увоз. Позитивен придонес бележи и личната потрошувачка, додека јавната потрошувачка овој квартал забележа реален пад. Како и во претходните два квартали, и овој квартал, нето-извозот имаше негативен придонес кон БДП при значително повисок раст на увозот во однос на растот кај извозот.

Во согласност со движењата на економскиот раст, поместувањата на пазарот на труд во текот на вториот квартал од 2022 година упатуваат на натамошно стабилизирање на состојбата во овој сегмент од економијата. Закрепнувањето се одвива во услови на висока неизвесност од продолжената пандемија, развојот на војната во Украина и турбулентните движења на пазарот на енергија. Така, бројот на вработени лица забележа умерен квартален раст од 0,4%, а истовремено бројот на невработени лица се намали за 1,7%. Ваквите движења придонесоа за умерено зголемување на стапката на вработеност, којашто достигна 47,3%, при истовремено натамошно намалување на стапката на невработеност, којашто се сведе на 14,5%. Умерено позитивни се придвижувањата и кај понудата на работна сила. Имено, во вториот квартал е забележано минимално зголемување на активното население, а со тоа и минимално намалување на неактивното население. Анкетите за деловните тенденции упатуваат на мал

оптимизам кај раководителите на претпријатијата во поглед на новите вработувања во третиот квартал од 2022 година, во споредба со очекувањата за претходниот квартал.

Во третиот квартал од 2022 година годишната стапка на инфлација дополнително забрза и во просек достигна 17,2%. Домашната инфлација и понатаму во најголем дел произлегува од надворешни фактори, односно од порастот на увозните цени на храната и енергентите, вклучително и на домашната цена на електричната и топлинската енергија, коишто се под влијание на случувањата на глобалниот пазар на енергија. Иако кај цените на основните прехранбени производи беа присутни поизразени надолни приспособувања на светските берзи, сепак нагорните притисоци од цените на електричната енергија (енергентите) го забавуваат преносот на овие трендови кај цените на храната на домашниот пазар, коишто и натаму растат. Имајќи предвид дека храната и енергијата се влезна компонента кај повеќе други производи и услуги, базичната инфлација бележи засилен раст. Во поглед на факторите коишто би влијаеле врз идната краткорочна динамика на потрошувачките цени, се забележува натамошно забрзување на стапката на раст на цените на домашните производители и на странската увезена инфлација. Во поглед на очекувањата за стапката на инфлација во наредниот период, според Анкетата на Народната банка, економските аналитичари очекуваат стапка на инфлација од 12,6% во 2022 година, 7,1% во 2023 година и 4,4% во 2024 година, коишто се повисоки во споредба со очекувањата од претходната анкета, но во согласност со најновите проекции на Народната банка и меѓународните институции.



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРСМ.

Во однос на патеката на стапката на инфлација во наредниот период, очекувањата на домашните и меѓународните институции се дека ќе има забрзан раст на потрошувачките цени во 2022 година, со изгледи за постепено стабилизирање и надолен тренд во наредните две години. Во споредба со претходните проекции, тие се повисоки пред сè поради фактори на страната на понудата и високото ниво на цените на примарните производи, при очекувања за поумерен раст на економската активност, како во глобални рамки, така и во домашната економија. Очекувањата на анкетираниите економски аналитичари искажани во рамките на Анкетата за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот БДП спроведена во септември се во иста насока, според која тие предвидуваат стапка на инфлација од 12,6% во 2022 година, 7,1% во 2023 година и 4,4% во 2024 година (во јуни се очекуваше стапка на инфлација од 9,5% за 2022 година, 5,5% во 2023 година и 3,9% во 2024 година).

Проекции и очекувања за стапката на инфлација

	2022	2023	2024
Економски аналитичари	12,6	7,1	4,4
ММФ	10,6	4,5	2,4
Консензус форкаст	12,3	6,1	/
Министерство за финансии	12,9	7,1	2,5
НБРСМ	14,3	8,0-9,0	2,4

Извор: Анкета за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот БДП, септември 2022 година; ММФ, Светски економски преглед, октомври 2022 година; Консензус форкаст, септември 2022 година; Министерство за финансии, Предлог Буџет на РСМ за 2023 година, ноември 2022 година; и НБРСМ, октомври 2022 година.

Народната банка уште од крајот на минатата година почна со постепено нормализирање на монетарната политика, заради одржување на среднорочната ценовна стабилност. Ова беше направено преку соодветно управување со ликвидноста, како и со постепено зголемување на основната каматна стапка коешто започна во април 2022 година. Во текот на третиот квартал од 2022 година, како и во октомври 2022 година, Народната банка продолжи со зголемувањето на каматните стапки, при што каматната стапка на благајничките записи се зголеми вкупно за 1,5 п.п. до нивото од 3,5%. При носењето на одлуките, беше обрнато особено внимание на нагорните придвижувања на инфлацијата, којашто и понатаму главно произлегува од прехранбената и енергетската компонента. Сепак, преносните ефекти врз останатите цени стануваат поизразени, а подигнати се и инфлациските очекувања, што наметнува потреба од соодветна монетарна реакција. Исто така, со оглед на монетарната стратегија на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото, промените во домашната монетарната политика ги одразуваат и промените во монетарната политика на Европската централна банка.

Ваквата монетарна политика беше поддржана и со дополнителни мерки, односно со промени кај инструментот задолжителна резерва насочени кон намалување на евроизацијата, но и поттикнување на кредитирањето на проекти за обновливи извори на енергија. Преку овие мерки се придонесува и за намалување на притисоците на девизниот пазар, што е особено важно во услови на режим на стабилен девизен курс. Во текот на овој период беа донесени и системски мерки, односно беше воведен противцикличен заштитен слој на капиталот од 0,5%, со што дополнително се јакнат заштитните механизми во банкарскиот систем.

Во текот на третиот квартал од 2022 година, основната каматна стапка – каматната стапка на благајничките записи на Народната банка, беше зголемена во два наврата за вкупно 1 п.п., а дополнително зголемување од 0,5 п.п. беше направено и во октомври, со што каматата достигна 3,5%.

Како најзначајни промени кои се однесуваат на економската активност може да ги изводиме следниве:

- Во К-3-2022 е забележан раст на економската активност од 2,0% на годишна основа, со што просечниот раст во првите три квартали од 2022 година изнесува 2,7%;
- Бројот на вработни во К-3-2022 во однос на претходниот квартал е незначително намален. Бројот на невработени во К-3-2022 се намали за 1,7%, што резултираше со намалување на стапката на невработеност на 14,3%;
- Просечната нето плата во К-3-2022 изнесува 32.078 денари и бележи раст од 11,9% на номинална основа, односно се намали на 4,5% на реална основа, споредбено со нето платата во К-3-2021;
- Вкупните буџетски приходи во К-3-2022 се повисоки за 10,2% а вкупните буџетски расходи за 3,9%, споредбено со истиот квартал од 2021 година;
- Стапката на инфлација во К-3-2022 изнесува 17,2% на годишна основа;
- Вкупниот депозитен потенцијал на банките во К-3-2022 забележа раст од 3,0% на квартална основа;

- Во К-3-2022 е забележан раст на извозот на стоки од 19,9% и на увозот на стоки од 29,4% на годишна основа. Со што вкупната надворешнотрговска размена изразена во евра забележа раст од 25,4%.

Основни макроекономски индикатори	2019	2020	2021	2022	2023
Реален сектор					
Бруто-домашен производ					
реална стапка на раст (во %)	3,9	-4,7	3,9	2,7	2,9
во милиони денари*	692.683	669.280	720.414	831.733	920.229
во милиони евра*	11.262	10.852	11.690	13.502	14.939
во милиони долари*	12.606	12.364	13.825		
Бруто-домашен производ по жител					
во денари*	333.551	322.929	392.259		
во евра*	5.423	5.236	6.365		
Бруто инвестиции (во % од БДП)	34,3	29,9	32,3	35,9	36,0
Инфлација (просек, во %)	0,8	1,2	3,2	13,5	7,1
Надворешен сектор					
- во милиони евра -					
Извоз на стоки - f.o.b.	6.433	5.781	6.923	8.099	8.626
Увоз на стоки - c.i.f.	8.441	7.599	9.638	11.807	12.610
Трговско салдо	-2.008	-1.818	-2.716	-3.707	-3.984
Салдо на тековната сметка	-368	-366	-416	-910	-722
Странски директни инвестиции	399	201	512	550	520
Девизни резерви	3.263	3.360	3.643		
- во % од БДП -					
Трговско салдо	-17,8	-16,8	-23,2	-27,5	-26,7
Салдо на тековната сметка	-3,3	-3,4	-3,6	-6,7	-4,8
Странски директни инвестиции	3,5	1,9	4,4	4,1	3,5
- номинален раст -					
Раст на извозот на стоки - (во %)	9,5	-10,1	19,8	17,0	6,5
Раст на увозот на стоки - (во %)	10,0	-10,0	26,9	22,5	6,8
Девизен курс денар/евро	61,5053	61,6742	61,6275	61,6	61,6
Девизен курс денар/долар	54,9505	54,1332	52,1093		
Фискален сектор (Буџет на РСМ)					
- во милиони денари -					
Вкупни приходи	203.822	189.554	218.021	245.758	282.052
Вкупни расходи	217.445	243.421	256.906	288.494	324.810
Буџетско салдо	-13.623	-53.867	-38.885	-42.736	-42.759
- во милиони евра -					
Вкупни приходи	3.314	3.073	3.538	3.990	4.579
Вкупни расходи	3.535	3.947	4.169	4.683	5.273
Буџетско салдо	-221	-873	-631	-694	-694
- во % од БДП -					
Вкупни приходи	29,4	28,3	30,3	29,5	30,7
Вкупни расходи	31,4	36,4	35,7	34,7	35,3
Буџетско салдо	-2,0	-8,0	-5,4	-5,1	-4,6
Социјален сектор					
Нето плата					
номинален пораст (просек, во %)	3,9	7,8	5,7	11,1	7,3
реален пораст (просек, во %)	3,1	6,5	2,3	-2,4	0,2
Бруто плата					
номинален пораст (просек, во %)	5,1	8,3	5,7	11,1	7,3
реален пораст (просек, во %)	4,3	7,0	2,4	-2,4	0,2
Стапка на невработеност (просек)	17,3	16,4	15,7	14,5	14,0
Стапка на вработеност (просек)	47,3	47,2	47,2	47,9	48,6
* Податоците се во номинални вредности.					
Извор: Државен завод за статистика, Народна банка на Република Северна Македонија и Министерство за финансии. Податоците во обоеното подрачје се проекции на Министерството за финансии.					

Друштвото своите активности ги извршува само на пазарот во Р. Северна Македонија па во таа смисла економското опкружување кое треба да биде анализирано е Македонскиот пазар и куповната моќ на нашите граѓани.

Друштвото во текот на 2022 година, своето работење односно дејноста ја спроведуваше следејќи ги сите економски сигнали од надворешното окружување.

Постигнатите цели од нашето работење во 2022 година, упатуваат на грижа за рационално и наменско користење на расположливите средства, динамична усогласеност на изворните приходи и други приливи и зајакнато управување со ликвидноста на краток и среден рок. Вложувавме напори за одржување на довербата, охрабрувајќи ги комингентите да продолжат со соработка со Друштвото.

3. Деловна политика и цели на Друштвото

Деловната политика во 2022 година е утврдена врз основа на Стратегијата и деловните акти на Друштвото, Законот за супервизија на осигурувањето и останатата Законска и подзаконска регулатива.

Деловната политика се темели на определбите Друштвото екипирано со висок стручен кадар применува деловна филозофија и професионалност во извршувањето на дејноста и креира препознатлив имиџ на вистински партнер во полето на осигурување.

Деловната политика на Друштвото има за цел натамошна афирмација на Друштвото, градење на доверба и поттикнување интерес на граѓаните и правните лица во осигурителниот систем на земјата.

Деловната политика за 2022 година ги инкорпорира следните вредности врз кои се темели делувањето на Друштвото:

- Консолидација и зголемување на имиџот на Друштвото на осигурителниот пазар во Македонија, како компанија со квалитетни продукти.
- Приоритет на продажбата на доброволните продукти, и во согласност со потребите на клиентите.
- Навремено и ефикасно решавање на настанатите штети.
- Тенденција на намалување на административните трошоци, без да биде загрозено работењето на Друштвото.
- Зголемување на добивката на компанијата и истовремено поголемо учество на осигурителниот пазар.
- Добра соработка со надлежните институции.
- Континуирана едукација во доменот на осигурувањето на агентската мрежа и на вработените.

За реализација на поставените цели од страна на целата структура на компанијата, ќе се работи интензивно за :

- Консолидација и проширување на продажната мрежа создавајќи нови продажни канали, во согласност со најновите состојби на пазарот и во согласност со актуелните правни акти.
- Зголемување на квалитетот на услугите за големите осигуреници и исто така интензивирање на контактите со актуелните и потенцијални клиенти.
- Воведување на нови осигурителни продукти,
- Брза и коректна обработка на оштетените побарувања, како еден од најбитните елементи на маркетингот.

Предности

- Професионална екипираност, способен во секое време да ги процени потребите на своите клиенти, почнувајќи од преземање во осигурување и се до коректна завршна обработка на оштетеното побарување.
- Продукти дизајнирани во согласност со потребите на клиентите, оправдани, вредни и од нивна страна разбирливи.
- Полиси со одредени упатства, со Услови кои се разбирливи за клиентите и дистрибуирани во потребно време.
- Лични контакти и квалитетна услуга.

Мисија

Со одговорно и стручно изведување на осигурувањето, со потполна заштита на нашите осигуреници и управување со нивните ризици, остваруваме посигурна и побогата иднина за нашите клиенти, сопственици и вработени. Со зголемени активности за афирмација на општествената одговорност на локално ниво, придонесуваме кон развојот на општествената одговорност.

Визија

Зголемениот углед на Друштвото во очите на клиентите, вработените, акционерите и општествената заедница се примарни услови на нашата визија за успешно работење. Затоа мораме да останеме стабилна осигурителна компанија, компанија со препознатлив бренд на доверба, лојалност, ефикасност и високо утврдени стандарди на квалитет на производите. Поактивен пристап со клиентите, ќе воспостави поквалитетни односи градејќи ја нивната трајна доверба. Со вложување во развој на осигурителните производи, знаење, информатичка технологија, вработени, сакаме да станеме носители на развојот на локалниот пазар.

4. Технологија и заштита на лични податоци

Основна функција на Службата за информатичко комуникациски технологии во Граве Неживот АД Скопје е сервис и поддршка на бизнисот во ефикасно и успешно реализирање на поставените планови и стратегии на друштвото, во рамки на генералната стратегија на Групација Граве и спроведување на корпоративските процеси и процедури. Службата за информатичко комуникациски технологии во Граве Неживот АД Скопје е поставена според потребите на деловните процеси во друштвото и има за цел навремено, точно и комплетно процесирање на информации и документи релевантни во работењето на друштвото.

Друштвото го следи трендот на технологијата и информатичката технологија па така во таа смисла опремени сме со висококвалитетна технологија која ги поддржува програмите за on-line пријава на штети, посебен програм за обработка на штетите, програм за следење на судските предмети како и посебни програми за финансии.

ГРАВЕ Неживот АД Скопје има правилници како интерни акти и воспоставено односно преземени се соодветно техничко организациони мерки за заштита на лични податоци и нивната обработка и тоа Серверите се поврзани во енергетска мрежа преку уред за

непрекинато напојување, лозинките се менуваат на 90 дена и должината на лозинките е минимум 10 карактеристики, по 3 неуспешни обиди за поврзување системот се блокира, по изминување на 15 минути неактивност постои автоматско одјавување односно се заклучува десктопот. Се користи хардверска и софтверска заштита мрежна бариера помеѓу локална и надворешна мрежа, инсталирани се програми за антивирус, антиспајвер и антиспам заштита, интернет конекцијата е заштитена со мрежна бариера. Само администраторот на базата на податоци има директен пристап до базата во која се наоѓаат податоците, постојат лозинки за итни ситуации постои бекап документирана стратегија и многу други преземени технички мерки.

Службата за информатички технологии делува во правец на:

- Целосна достапност на ИТ сервисите;
- Техничка и апликативна поддршка на корисниците на информациските системи;
- Унапредување и имплементација на апликативен софтвер;
- Анализа и моделирање на деловни процеси по поединечни подрачја на работењето,
- Одржување на инфраструктура (сервери, виртуализација, складирање на податоци, логичко умрежување, управување со ресурси), системски сервиси (AD/DNS/File/Print), безбедност (пристап на корисници, AV, backup, disaster recovery), фиксна и мобилна телефонија;
- Примена на ИТ политика за безбедност според Правилникот за минимални стандарди на АСО и според безбедносните стандарди на Групација Граве


5. Организациона структура

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје на 31.12.2022 година има вкупно 80 вработени (2021: 78 вработени) и 25 застапници во осигурување согласно регистарот на застапници на Друштвото. Друштвото со својата организациона структура прецизно ги дефинира правата и одговорностите на сите вработени, како и линиите на контрола и проверка при секојдневното извршување на задачите, со присутна одговорност за ефикасно и ефективно управување.

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје располага со квалификуван кадар од областа на осигурувањето, правото, економијата, кој се стреми за нудење на поголем квалитет на услугите за осигурување, востановување воедначена пракса за постојните пакети на осигурување што ќе значи чување на традиција но и воспоставување на нови новини и новитети во осигурувањето како би биле интересни и конкурентни на пазарот.

Во текот на 2022 година вработените присуствуваа на обуки од различни области со што се поттикнува нивниот личен развој и стручни знаења.

За ефикасно и квалитетно извршување на стручни, административни и други работи и работни задачи во Друштвото се организирани соодветни организациони облици и тоа:



Вработени во дирекција вкупно 22
 Вработени во подружници вкупно 58
 Вкупно вработени 80

6. Корпоративно Управување

Друштвото за осигурување ГРАВЕ неживот АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Надзорен и Управен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот Одбор кој брои 3 члена.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските барања извештај за своето работење дава до Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Велика Пешова.

Членови на надзорен одбор :

1. **Отмар Едерер**, Председател на Надзорен одбор, од 03.10.2019 година, роден на 27.01.1951 год. со живеалиште во Грац, Р.Австрија - доктор на економски науки,
2. **Марко Микиќ**, член на надзорен одбор од 07.11.2022 год, роден на 18.01.1955 год. во Марибор, Р.Словениа – градежен инженер и дипломиран економист,
3. **Ранко Ковачевиќ**, член на надзорен одбор 17.03.2021 год, роден на 25.01.1955 год. со живеалиште во Белград, Р.Србија – економист.

Членови на Управен одбор :

1. **Елизабета Божиновска**, Претседател на Управен Одбор, од 11.07.2022 год., роден на 17.10.1967 год. во Скопје, Р. Северна Македонија - дипломиран правник,
2. **Селаудин Имами**, член на Управен Одбор, од 03.12.2018 год., роден на 12.08.1975 год. во Дебар, Р. Северна Македонија - дипломиран економист,
3. **Ненад Стаменков**, член на Управен Одбор, од 11.07.2022 год., роден на 21.07.1988 год. во Скопје, Р. Северна Македонија - дипломиран инж.по информатика

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Надзорниот и Управниот одбор во 2022 година се одржани следниве седници:

- Собранието на Акционери на Друштвото одржал 2 седници,
- Надзорниот Одбор на Друштвото одржал 9 седници,
- Управниот Одбор на Друштвото одржал 40 седници, покрај одлуките донесени за тековното работење на Друштвото.

Во рамките на своите овластувања, во деловната 2022 година Управниот одбор презеде голем број на активности, пред се преку донесување одлуки, акти и издавање исправи со кои се утврдуват и се уредуваат деловните политики и стратегии во работењето. При донесувањето на одлуките Управниот одбор соодветно ги следеше и ги применуваше одредбите од позитивните прописи. Управниот одбор ги презеде сите неопходни подготвителни дејствија поврзани со функционирањето на внатрешната ревизија и на органот на надзор. Навременото информирање на Надзорниот одбор обезбеди оперативна функционалност и конкретна ефективност. Во периодот што измина Управниот одбор обезбеди безрезервна поддршка на организациските единици и на вработените.

Сите членови на Управниот одбор дадоа адекватен и значителен придонес во функционирањето на одборот.

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Р.С. Македонија на членовите на Надзорниот и Управниот одбор на Друштвото од Друштвото за осигурување ГРАВЕ Неживот АД Скопје се како што следи :

Трошоци за Надзорен Одбор

Трошоците за членовите на Надзорен одбор во текот на 2022 год. изнесуваат 213.500 МКД (2021: нема).

Трошоци за Управен Одбор

Трошоците за членовите на Управен Одбор во текот на 2022 год. изнесуваат 5.873.315 МКД, (2021: 6.049.214 МКД).

7. Внатрешна и Надворешна Ревизија

Внатрешна Ревизија

Внатрешната ревизија на Друштвото, во согласност со годишниот план за работа, во текот на 2022 година изврши 7 ревизии, со што се опфатија сите клучни функции во работењето на Друштвото. Согласно тоа целосно е реализиран планот за извршување на главните ревизорски активности.

Освен активностите околу вршење на планираните ревизии внатрешната ревизија согласно годишниот план ги вршеше и следните дополнителни активности:

- Консултативни и советодавни услуги,
- Ревидирање на интерни акти на внатрешна ревизија,
- Самопроценка на активноста на внатрешна ревизија,
- Изврши оценка на функционирање на интерните контроли во Служба за ИТ ,
- Изготвува квартални извештаи до Внатрешната ревизија на Групацијата и Квартални извештаи до Надзорен одбор
- Изготвува годишни извештаи за работата на внатрешна ревизија до Надзорен одбор,
- Врши мониторинг на спроведување на дадени препораки и известува за степенот на имплементација на препораките,
- Врши контрола на усогласување на Друштвото за законските и подзаконски прописи и дава насоки и консултации за истото,
- Изготвува на годишни и стратешки планови за внатрешна ревизија врз основа на проценка на ризици во ревизорски универзум и сл.

Надворешна ревизија

Надворешен Ревизор за 2022 година беше Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, со ЕМБС: 5255414, ЕДБ: 4030998353190 и седиште на ул.Св.Кирил и Методиј бр.20 Скопје. Ревизорот е избран со одлука на акционерското собрание бр.0201-1/8 од 16.03.2022 година. Во согласност со одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за Супервизија на осигурувањето донесе решение бр.УП1-14-2-337 од 07.04.2022 година, со кое издаде согласност Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје да изврши ревизија на финансиските извештаи за деловната 2022 година.

8. Управување со Ризици

Во текот на своето работење Друштвото е изложено на најразлични ризици, внатрешни оперативни и надворешни ризици. Економската и политичка состојба во државата и во соседните држави, го условуваат работењето во осигурителниот бизнис а со тоа и работењето на Друштвото. Друштвото има воспоставена структура на постојано следење на ризиците и заканите на работењето и следствено на тоа презема разни мерки и активности за намалување, избегнување или пренесување на ризиците.

Друштвото, во своето работење, особено ги идентификува и следи следните ризици:

- Ризици на осигурување кои произлегуваат од договорите за осигурување,

Во оваа група се опфатени следните ризици: ризик од прием во осигурување, ризик од пресметка на премии, ризик од дизајнирање на производ, ризик на штети, ризик на економска средина, ризик на самопридржај, ризик на однесување на осигуреникот, ризик на техничко резервирање. Овие ризици претставуваат можност за претрпување на штети или негативни последици поради неадекватни премиски стапки или технички резерви споредени со превземените обврски, а кои можат да произлезат од флукуациите во зачестеноста и сериозноста на осигурените настани.

- Пазарни ризици

Пазарните ризици се поврзани со нестабилноста на цените на финансиските инструменти и пазарните цени на другите средствта како што се ризик на каматни стапки, правен ризик, имотен ризик, валутен ризик, основен ризик, реинвестициски ризик, ризик од концентрација, ризик на неусогласеност на обврски и побарувања, ризик на промена на вредноста на средствата и обврските.

- Кредитни ризици

Во кредитните ризици се опфатени ризиците кои се поврзани со неизвршување на обврските и промената на бонитетот на издавачот на хартиите од вредност кои осигурителното друштво ги поседува, реосигурителот, посредниците и други деловни пратнери кои имаат обврски кон осигурителната компанија.

- Оперативни ризици

Оперативните ризици ги вклучуваат надворешните фактори, непримена или неуспешна и несоодветна примена на внатрешните процедури, технички грешки предизвикани од човечки фактор како и компјутерските системи.

- Ризик на ликвидност

Во оваа група се опфатени ризици од неможност за подмирување на обврските за плаќање во момент кога доспеваат плаќањата (немање доволно ликвидни слободни средства во однос на доспеаните обврски).

- Ризик на репутација

Можноста на настанување штети или негативни последици поради нарушување на угледот или управување на компанијата (негативен публицитет), што води до губење на довербата на јавноста во ингрететот на компанијата.

- Ризик од инвестирања

Овие ризици се однесуваат на веројатноста за негативни последици или загуби, кои можат да настане во рамките на портфолиото на средства/инвестиции кои ги поседува друштвото.

Со цел поуспешно реализирање на планираните параметри на Друштвото, воведени се интерни акти и системски контроли, кои имаат за цел ефикасно идентификување и управување со ризиците со кои се соочува друштвото во секојдневното работење. Постапеноста и организираноста на процесот на континуирано управување со ризиците подетално е опишано во Актот за управување со ризици, кој се ревидира и усвојува на годишно ниво.

Управување со капиталот

Друштвото за осигурување е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамките на кои што врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при нивното извршување.

Пресметката на маргината на солвентност е во согласност со членот 75, став 1, а гарантниот фонд е дефиниран со член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето.

На 31 декември 2022 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви.

Друштвото е усогласено со член 77 став 3 точка 2 од Законот за супервизија на осигурувањето за вредноста на капиталот во однос на Гарантниот фонд.

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	64.535.057
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	
Капитал	VI3	247.782.336
Гарантен фонд*	VI4	184.479.600
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	63.302.736
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	183.247.279
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	

	2022	2021
Маргина на солвентност	64.535.057	69.279.645
Износ на гарантен капитал	247.782.336	170.453.038

9. Анализа на работењето, финасиски резултат и финансиска состојба

Продажба - Главни показатели

ГРАВЕ осигурување НЕЖИВОТ А.Д. Скопје работи во областа на неживотно осигурување и тоа во следниве класи на осигурување:

Класа	Назив	Датум на издадена дозвола
01	Осигурување од последици на несреќен случај (незгода)	од 2003 година
03	Осигурување на моторни возила (каска)	од 2003 година
05	Осигурување на воздухоплови (каска)	26.05.2004 година
07	Осигурување на стока во превоз (карго)	26.05.2004 година
08	Осигурување на имот од пожар и од природни непогоди	од 2003 година
09	Други осигурувања на имот	15.03.2012 година
10	Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	од 2003 година
11	Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	26.05.2004 година
12	Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	26.05.2004 година
13	Општо осигурување од одговорност	30.01.2012 година
18	Осигурување на туристичка помош	26.05.2004 година

Друштвото има мрежа на продажни места филијали и тоа вкупно 43 распространети низ следниве градови

1. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Куманово со седиште на ул. 11-ти Октомври, Локалитет Црвен Крст, Парцела 14618, Зграда Бр. 1, Вл. 2, Ст. 7, Приземје,
2. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово со седиште на ул. ЈНА бр.28/4, Тетово,
3. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 2, со седиште на ул. Мехмед Паша Дарила бр. 115, Тетово,
4. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 3 со седиште на ул. Љубо Божиновски Пиш бб, Тетово,
5. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар, со седиште на ул. Илинденска бб, Гостивар,
6. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Охрид, со седиште на ул. Туристичка бр.6 Охрид,
7. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кичево, со седиште на бул.Ослободување бр.36, бр.на зграда1, А2, влез3, приземје.
8. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кавадарци, со седиште на Ул. Илинденска бр.1, влез 2, приземје бр. 5 Кавадарци.
9. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Дебар, со седиште на ул. 8-ми Септември бб, Дебар,
10. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Кочани, со седиште на ул. Теодосие Паунов бр.1 Кочани,
11. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струмица, со седиште на ул. Ленинова бр. 108, Струмица,

12. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гевгелија, со седиште на ул. Влатко Кантарџиев бр. 10, Гевгелија,
13. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Пехчево, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.6 Пехчево,
14. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга, со седиште на ул. Пролетерски бригади бр.10, Струга,
15. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Штип, со седиште на ул. Партизански бб- ТЦ Дујле лок. 12, Штип,
16. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Свети Николе со седиште на Плоштад Илинден Свети Николе,
17. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Ресен, со седиште на ул. Јосиф Јосифовски бр.1 влез 1 приземје Ресен,
18. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 2- Чаир, со седиште на ул. 7-ма Албанска Бригада, Скопје,
19. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Неготино, со седиште на ул.Ацо Аџилов бб, Неготино,
20. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Демир Хисар со седиште на ул. Битолска бб, Демир Хисар,
21. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Велес, со седиште на ул.Асном бр.9 Велес,
22. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар 3 , со седиште на Ул.Илинденска бр.272 Гостивар,
23. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 1 Центар, со седиште на Ул. „Пиринска бр 23” влез 1, кат 5, бр.1 Скопје.
24. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 5 Арачиново, со седиште ул. 1 бр.186 згр.2 влез 1 к.приземје бр.1 с.Арачиново Скопје.
25. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје 6 со адреса ул.Јужноморавски Бригади бб, бр на зграда 6, влез 1, приземје бр.1 Скопје
26. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга 1, со адреса с. Велешта влез.1, кат 1, врој 1, Струга
27. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Куманово 3, со седиште Ул. “3-та Македонска Ударна Бригада” бр.7, Куманово.
28. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје –Подружница Гостивар со седиште на адреса Ул.Илинденска бр.271, Гостивар.
29. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Прилеп со седиште Ул.Борис Кидрич бр.7, Прилеп.
30. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар со седиште на адреса ул. Илинденска, зграда бр. 1, влез 2, призмје бр.2, Гостивар
31. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Гостивар со седиште на адреса ул. Илинденска бр. 169, 1-3/1 призмје, Гостивар
32. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Скопје со седиште на адреса Ул.Београдска бр.47, бр.1, влез1, приземје 1, Скопје.
33. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга со седиште на адреса Бул. Туристичка бр1, Струга.
34. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Неготино со седиште на Ул.Серта бр.23 Неготино
35. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 4 со седиште на Автобуска Станица, Деловна Зграда вон стопанство Ул.Борис Кидрич влез 1, приземје 12 А Тетово.
36. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Струга 2 со седиште на адреса Струшки Кепенци бр.1, Струга.

37. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Тетово 5 со адреса ул. Илинденска влез 1, кат 1, бр.3, Тетово.
38. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје –Подружница Скопје со седиште на Ул. Пиринска бр.23 влез 1, приземје Скопје.
39. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје, Подружница Битола 2 со седиште на Ул. Солунска бр.180, бр на зграда 1, влез 1, су Битола.
40. Акционерско Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Скопје со седиште на адреса Ул. Луј Пастер бр на зграда 1, влез 1, приземје, Скопје.
41. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје-Подружница Штип 2, Ул. Борис Кидрич -30, Бр.1, влез 2, приземје, бр.2 Штип
42. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Скопје со седиште на адреса Ул. Борис Трајковски бр 147, Скопје.
43. Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје -Подружница Кочани 2 со седиште на адреса Ул. Димитар Влахов блок А, Приземје Кочани.

Основната определба на Секторот за продажба во 2022 година беше стабилен и одржлив раст на продажбата со контролирано неризично портфолио. Од друга страна, оптимизација на трошоците јасно беше во фокусот при организацијата на сите продажни мрежи. Продажната мрежа на Друштвото е организирана да обезбеди достапност на осигурителната понуда до клиентите преку разновидни дистрибутивни канали, со цел да биде секогаш во чекор со потребите на пазарот. Споредено со минатата година остварен е раст на полисирана премија од 12.9% или полисираната премија за 2022 година изнесува 359.125.334 денари додека за 2021 година изнесуваше 317.968.181 денари.

Главни показатели од продажбата се:

Бруто полисирана премија по класи :

Класи на осигурување	2022 реализација	2021 реализација	Промена во % 2022/2021	Структура 2022	Структура 2021
1 Незгода	15.876.567	15.757.930	0,8%	4,4%	5,0%
2 Здравствено осигурување	-	-	-	-	-
3 Каско - Моторни возила	11.126.176	7.870.093	41,4%	3,1%	2,5%
5 Каско – Авиони	-	-	-	-	-
6 Каско - пловни објекти	-	-	-	-	-
7 Карго	-	-	-	-	-
8 Пожар	3.434.865	3.299.636	4,1%	1,0%	1,0%
9 Други имотни	1.330.329	1.105.234	20,4%	0,4%	0,3%
10 А/О - Моторни возила	323.937.519	286.078.077	13,2%	90,2%	90,0%
11 А/О – авиони	-	-	-	-	-
12 А/О - пловни објекти	-	-	-	-	-
13 Општа одговорност	486.912	599.024	-18,7%	0,1%	0,2%
15 Гаранции	-	-	-	-	-
16 Финансиски загуби	-	-	-	-	-
18 Туристичка помош	2.932.966	3.258.187	-10,0%	0,8%	1,0%
Вкупно полисирана премија	359.125.334	317.968.181	12,9%	100%	100%

Учество на полисирана премија по класи на осигурување:

Најголемо учество во полисираната премија има осигурувањето од А/О морорни возила и истото учествува со 90,2% (2021: 90,0%) од вкупната полисирана премија, потоа осигурување од Незгода 4,4% (2021:5,0%), каско осигурувањето 3,1% (2021: 2,5%), имот пожар 1,0% (2021: 1,0%), други имот со 0,4% (2021: 0,3%), здравственото патничко осигурување 0,8% (2021: 1,00%).

Стратегијата на друштвото за 2022 година беше насочена кон постигнување одржлив и профитабилен раст со освојување пазарно учество во трите пазарни сегменти: индивидуални клиенти; МСП (Мали и средни претпријатија) и Големи корпоративни клиенти. Секако, кај секој од овие сегменти се правеше избор на клиентите коишто се сметаат за најквалитетни и најмалку ризични, клиенти правни лица кои имаат стабилен профитабилен раст и развој и индивидуални клиенти кои имаат стабилни приходи, вработени во добротоечки компании, клиенти вработени во јавната администрација.

Фокусот беше ставен на развивање долгорочни и стабилни односи со постојните и со новите корпоративни и индивидуални клиенти од дефинираните целни групи, каде Осигурителната компанија беше препознаена како партнер, притоа користејќи што е можно поголем број на производи и услуги (пакет на производи). Еден од главните приоритети беше интензивирање на напорите при „вкрстената продажба“ и зголемување на стапката на бројот на производи по клиент.

Огромен е просторот за дополнителен раст на продажбата кај поделни продукти, пред се имотното осигурување. Поради тоа, покрај стандардните продукти од задолжителното и доброволното осигурување, беа воведени веќе подготвени нови четири производи (Осигурување на здравствени установи, менувачници, хотели и Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности), кои нудеа продажба на доброволно имотно осигурување од повеќе секции. Притоа, фокусот повторно беше ставен на стабилноста и на безбедноста наспроти цената.

Задржувањето на постоечките и придобивање на нови клиенти, со пружање на високо ниво на услуга, одржување и градење на стабилни, долгорочни, партнерски односи. Ваквото ниво на услугите се овозможи со соодветна симплификација, дигитализација и автоматизација на процесите.

Штети

Пријавени и исплатени штети

Во 2022 година бројот на пријавени штети е за -0,8% помал во однос на 2021 година, односно во 2022 година пријавени се вкупно 2.574 штети од кои 96 се НБО и услужни. Во долунаведената табела се прикажува овој однос за пријавени штети 2022/2021:

Бр.	Продукти	2022	2021	2022/2021
1	АО	2.169	2.288	-5,20%
2	ЗПО	50	32	56,25%
3	ИМОТ	20	20	0,00%
4	КАСКО	82	81	1,23%
5	НЕЗГОДА	251	175	43,43%
6	ОДГОВОРНОСТ	2	-	#VALUE!
	ВКУПНО	2.574	2.596	-0,85%

Бруто исплатените штети во 2022 година во вкупен износ се за -17,08% помалку во однос на 2021 година, односно во 2022 година се исплатени штети во висина од 117.869.320 мкд (2021: 142.144.659 мкд). За класата на осигурување по автоодговорност која е најзастапената класа во нашиот портфел имаме намалување за -18,12% на исплатените штети за 2022 во однос на 2021 година. Намалување на исплатени штети во 2022 година има и кај ЗПО за -45,96% и незгода за -58,06%, односно кај ЗК се забележува зголемување во споредба со 2021 год за 23,04%, и каско за 14,95%.

Следи табела на исплатените штети во 2022 година по продукти.

бр.	Продукти	2022	2021	2022/2021
1	АО	97.075.550	118.562.649	-18,12%
2	ЗК	11.967.103	9.725.849	23,04%
3	ЗПО	789.714	1.461.230	-45,96%
4	ИМОТ	533.937	1.997.858	-73,27%
5	КАСКО	4.810.440	4.184.860	14,95%
6	НЕЗГОДА	2.605.549	6.212.213	-58,06%
7	ОДГОВОРНОСТ	87.027	-	#DIV/0!
	Вкупно	117.869.320	142.144.659	-17,08%

Резерви за штети

Резервите за настанатите и пријавените штети (РБНС) и настанати и непријавени штети (ИБНР), се пресметани во согласност со интерните правила на друштвото за осигурување во врска со штетите и Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви и со состојба на 31 декември 2022 година бруто резервите за штети изнесуваат 497.636.605 МКД.

Структурата на штетите во резерва според продуктите за 2022 год. се дадени во следната табела:

Продукти	РБНС	ИБНР	Вкупно
АО	115.128.923	71.081.017	186.209.940
КАСКО	3.654.144	153.102	3.807.246
ИМОТ	548.151	50.670	598.821
НЕЗГОДА	3.174.519	2.543.351	5.717.870
ЗЕЛЕНА КАРТА	146.342.471	153.125.739	299.468.210
ОДГОВОРНОСТ	-	126.228	126.228
ЗПО	1.532.415	175.875	1.708.290
Вкупно	270.380.623	227.255.982	497.636.605

Состојбата на РБНС-настанатите, пријавени и неисплатени штети за 2022 година изнесува 270.380.623 мкд, односно за +96,63% поголем износ во однос на 2021 година. Во следната табела е дадена структурата на штети.

Продукти	2022	2021	2022/2021 год
	РБНС	РБНС	%
АО	115.128.923	99.145.233	16,12%
КАСКО	3.654.144	2.328.557	56,93%
ИМОТ	548.151	177.005	209,68%
НЕЗГОДА	3.174.519	715.085	343,94%
ЗЕЛЕНА КАРТА	146.342.471	34.045.848	329,84%
ОДГОВОРНОСТ	-	-	#DIV/0!
ЗПО	1.532.415	1.092.544	40,26%
Вкупно	270.380.623	137.504.272	96,63%

Состојбата на ИБНР-настанати, но непријавени штети за 2022 година изнесува 227.255.982 мкд, односно за -34,87% помал износ во однос на 2021 г. Во следната табела е дадена структурата на штети.

Продукти	2022	2021	2022/2021 год
	ИБНР	ИБНР	%
АО	71.081.017	80.969.193	-12,21%
КАСКО	153.102	160.238	-4,45%
ИМОТ	50.670	48.371	4,75%
НЕЗГОДА	2.543.351	3.110.965	-18,25%
ЗЕЛЕНА КАРТА	153.125.739	264.148.995	-42,03%
ОДГОВОРНОСТ	126.228	249.093	-49,32%
ЗПО	175.875	251.816	-30,16%
Вкупно	227.255.982	348.938.671	-34,87%

Реосигурување

Друштвото е должно во друштво за осигурување за активно реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покритие е предвидено друштвото да ги покрие со сопствени средства.

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно понудените вишоци на ризици кои не може да ги покрие со сопствени средства да ги реосигура кај други друштва за осигурување регистрирани за активно реосигурување.

Друштвото секоја деловна година донесува Програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портофолио и да определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик.

Друштвото изготвува и опис на статистичките основи кои се користат за следење на адекватноста на реосигурителното покритие, вклучително со презентација на статистичките методи кои се користени за соодветна процена на ризик.

Друштвото се раководи според насоките на реосигурување на Граве концернот и сите договори за реосигурување се склучени со матичното друштво ГРАЗЕР АГ кој гарантира и нуди оптимална реосигурителна заштита.

Опис на договорите за реосигурување по класи на осигурување

Класа 10

Во однос на класата 10-Осигурување од автоодговорност, (одговорност кон трети лица) вклучувајќи ризици од зелена карта Друштвото има склучено непропорционален договор XL (excess of loss) за реосигурување со максимален самопридржај на Друштвото од 300.000 евра. Договорот е склучен со Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Класа 7(карго), 8 и 9(имот)

Друштвото има непропорционален договор од типот XL (excess of loss) за карго (класа 7) и за имотното осигурување (класа 8 и 9) со максимален самопридржај од 200.000 евра. Максималното покритие на реосигурителот по овој договор изнесува до 300.000 евра за карго и 9.800.000 евра за имотните осигурувања вклучувајќи ги ризиците – пожар, удар на гром, експлозија, олуја, паѓање на воздушни летала, пари во каса и при пренос, објекти во градба и монтажа, прекин на работа, кршење стакло, провална кражба и разбојништво, излив на вода, природни непогоди вклучително и земјотрес.

Договорот е склучен со Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Друштвото има дозвола за работа за класите 1,3,5,11,12,13,18, но не склучи трети договори за реосигурување во 2022 година и по план за работа доколку ризикот го надминува максималниот самопридржај обезбедува факултативно реосигурување пред склучувањето на оригиналните полиси за осигурување.

Во 2022 е склучен факултативен договор за класа 13-општа одговорност – пропорционален договор со покритие до 500.000 евра, каде самопридржајот е 0% и е цедиран 100 % во Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво, Грац.

Финансиски резултат и Финансиска состојба

Друштвото во извештајниот период оствари позитивен финансиски резултат во износ од 15.165.492 МКД, а во 2021 година искажа загуба од -53.360.631 МКД.

Категориите на приходи и на расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известувањето детално се дадени подолу.

❖ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во 2022 година Друштвото оствари приходи од работење во износ од 331.147.303 МКД што е за **17.585.454 МКД** во повисок обем од остварениот во 2021 година.

Влијание на ова зголемување има:

ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) 23.046.833 МКД

Нето приходите од премија за 2022 година изнесуваат 312.370.720 МКД кое што претставува зголемување во однос на 2021 година за 5,61%, односно за 23.046.833 МКД

Главна како резултат на :

- Бруто полисирана премија за осигурување 41.157.153 МКД,
- Бруто полисирана премија предадена во реосигурување 4.364.368 МКД
- Промена во бруто резервата за преносна премија 15.976.384 МКД
- Промена во бруто резервата за преносна премија дел за реосигурување 2.229.422 МКД.

ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА 185.198 МКД

Во текот на 2022 година Друштвото реализираше приходи по основ на вложувања во износ од 13.459.985 МКД кои се за 186.198 МКД над остварените во 2021 година (2021: 13.274.787 МКД).

- Приходи од камати -324.239 МКД, помала реализација на приходите од камати, пред се, се должи на намалените каматните стапки во банкарските депозити.
- Позитивни курсни разлики 239.615 МКД
- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност 302.082 МКД
- Реализирани добивки од продажба на вложувања -14.338 МКД.
- Останати приходи од вложувања -17.922 МКД

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ -539.930 МКД

Во 2022 година Друштвото оствари останати осигурителни приходи во износ 2.953.341 МКД, што е за 539.930 МКД во понизок обем во споредба со 2021 година.

Намалениот приходот е како резултат на:

- Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила -150.575 МКД
- Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски) -646.006 МКД
- Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети 256.651 МКД

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ -6.480.778 МКД

Во 2022 година останатите приходи на Друштвото изнесуваат 983.573 МКД, и се за -6.480.778 МКД во помал износ споредбено со 2021 година.

Намалувањето на приходот е како резултат на:

- Приходи по основ на расходување и продажба на материјални средства -2.000.000 МКД
- Приходи по основ на краткорочни тековни средства -15.638 МКД
- Приходи по основ на отпис на обврски -2.680.600 МКД
- Приходи по основ на казни и надоместоци -674.260 МКД
- Останати финансиски и други приходи -1.110.280 МКД

❖ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Расходите од работењето на Друштвото за 2022 година изнесуваат 315.981.811 МКД, намалени за **-50.940.669 МКД** во споредено со 2021 година (2021: 366.922.480 МКД). Влијание на ова намалување има:

НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) -48.329.470 МКД

Нето трошоци за штети за 2022 година изнесуваат 127.264.631 МКД (2021: 175.594.101 МКД), и споредбено со претходна година претставуваат намалување за 27,2% или за 48.329.470 МКД во апсолутен износ

- Бруто исплатени штети -24.275.339 МКД
- Приход од бруто реализирани регресни побарувања -912.697 МКД
- Бруто исплатени штети – дел за реосигурување -589.627 МКД
- Промени во бруто резервите за штети -272.861.035 МКД
- Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување -247.304.580 МКД

ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ -150.342 МКД

Трошоците за бонуси и попусти во известувачкиот период изнесуваат 0 МКД и се за -150.342 МКД помалку во однос на 2021 година (2021: 150.342 МКД)

НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО -4.691.450 МКД

Нето трошоците за спроведување на осигурувањето во деловната 2022 година изнесуваат 158.208.242 МКД што претставува пад за -2,88% или се за -4.691.450 МКД во помал износ во однос со истиот период од претходна година (2021: 162.899.692 МКД)

- Трошоци за стекнување -4.288.141 МКД,
- Административни трошоци -403.309 МКД,

Трошоците за стекнување во 2022 година изнесуваат 112.662.121 МКД (2021: 116.950.262 МКД). Истите учествуваат со 71% во вкупните нето трошоци за спроведување на осигурување.

Односно 29% од нето трошоците за спроведување на осигурување во 2022 година во износ од 45.546.121 МКД (2021: 45.949.430 МКД) се однесуваат на административните трошоци на Друштвото.

ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА 703.585 МКД

Трошоците за вложувања во 2022 година изнесуваат 1.377.039 МКД, и се за 703.585 МКД во поголем износ во однос на 2021 година (2021: 673.454 МКД)

- Трошоци за камати -101.014 МКД
- Негативни курсни разлики 608.101 МКД
- Останати трошоци од вложување 296.499 МКД

ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ -3.112.004 МКД

Во 2022 година останатите осигурителни технички трошоци изнесуваат 20.671.722 МКД (2021: 23.783.726 МКД) и се за 3.112.726 МКД во помал износ во однос на 2021 година.

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА 6.252.762 МКД

Друштвото изврши исправка на вредноста на побарувањата по основ неплатена премија по кој основ искажа трошокот во износ од 7.364.876 МКД (во 2021: 1.112.114 МКД)

ОСТАНАТИ РАСХОДИ ВКЛУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА -1.613.750 МКД

Во 2022 година останатите расходи вклучувајќи и вредносните усогласувања изнесуваат 1.096.301 МКД, и се помали за -2.709.051 МКД во однос на 2021 година (2021: 2.709.051 МКД)

- Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен на побарувањата по основ на премија -405.413 МКД, намалувањето пред се се должи на ефектот на намалениот расход од исправка на останатите побарувања споредбено со претходна година.
- Осатанати расходи -1.208.337 МКД, намалувањето се должи на помалку искажани вонредни трошоци во периодот споредбено со претходна година.

ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ

Добивката за деловната година резултира во износ од 15.165.492 МКД зголемувајќи се за 68.526.123 МКД споредбено со претходна година (2021: загуба -53.360.631 МКД)

❖ ФИНАНСКА ПОЛОЖБА

Вкупната Актива на Друштвото на 31.12.2022 година изнесува 999.206.393 МКД и забележува зголемување за 16,4% или во износ од 140.688.896 МКД во споредба со претходна година (2021: 858.517.497 МКД).

НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА на 31.12.2022 година изнесуваат 1.509.525 МКД опфаќат 0,2% од активата и се намалени за -306.142 МКД во споредба со претходна година (2021:1.815.667 МКД). Вклучуваат воглавно набавка на нов и надградба на постоечки софтвер, за подобрување на оперативната работа.

ВЛОЖУВАЊА на 31.12.2022 година изнесуваат 604.959.151 МКД и се зголемени за 93.041.778 МКД споредбено со претходна година (2021: 511.917.373 МКД), опфаќат 60,5% од активата, се состојат од вложувања во заеднички контролирани ентитети преку вложувањето во Националното Биро за осигурување, вложувањата во банкарски депозити, вложувања во хартии од вредност, вложувања во удели во инвестициските фондови.

Зголемувањето на Вложувањата за 93.041.778 МКД, се должи на:

- зголемување на вложувањата во Гарантниот Фонд на НБО за 650.519 МКД,
- зголемување на вложувањата во државни обврзници за 50.551.376 МКД,
- намалување на вложувањата во удели во инвестициските фондови за -41.839.883МКД

ДЕЛ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ на 31.12.2022 година изнесуваат 262.898.375 МКД и се зголемени за 2.17.772 МКД споредбено со претходна година (2021: 260.790.603 МКД), опфаќат 26,3% од активата на билансот.

ПОБАРУВАЊАТА се состојат од побарувања од непосредни работи во осигурување, и останати побарувања. Вкупните побарувања на 31.12.2022 година изнесуваат 58.732.549 МКД и се зголемени за 27.703.189 МКД споредбено со претходна година (2021: 31.029.360 МКД); опфаќаат 5,9% од активата на билансот.

ОСТАНАТИ СРЕДСТВА на 31.12.2022 година изнесуваат 17.805.123 МКД и се зголемени за 7.467.670 МКД во споредба со претходна година (2021: 10.337.453 МКД), опфаќаат 1,8% од активата на билансот. Останатите средства се состојат од материјални средства кои служат за вршење на дејноста, парични средства и останати парични еквиваленти, и залихи на ситен инвентар.

АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА на 31.12.2022 година изнесуваат 52.831.291 МКД, и се зголемени за 10.674.629 МКД во споредба со претходна година (2021: 42.156.662 МКД), опфаќаат 5,3% од активата на билансот.

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ на 31.12.2022 година изнесува 249.291.861 МКД и се зголемени за 77.023.156 МКД во споредба со претходна година (2021: 172.268.705 МКД), опфаќаат 24,9% од пасивата на билансот.

БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ на 31.12.2022 година изнесуваат 688.628.953 МКД и се зголемени за 43.000.102 МКД во споредба со претходна година (2021: 645.628.851 МКД), опфаќаат 68,9% од пасивата на билансот.

Зголемувањето на бруто техничките резерви се состои од :

- Бруто резерви за преносни премии 31.806.440 МКД
- Бруто резерви за штети 11.193.662 МКД

ОСАТАНАТИ РЕЗЕРВИ на 31.12.2022 година изнесуваат 1.292.850 МКД, и се намалени за -132.054 МКД во споредба со претходна година (2021: 1.424.904 МКД), опфаќат 0,1% од пасивата од билансот.

ОБВРСКИТЕ на 31.12.2022 година изнесуваат 59.161.926 МКД и се зголемени за 20.297.355 МКД во споредба со претходна година (2021: 38.864.571 МКД), опфаќаат 5,9% од пасивата на билансот. Обврските се состојат од обврски од непосредни работи во осигурување, обврски од работи на соосигурување и реосигурување, и останати обврски.

Технички резултат од работењето по класи за 2022 година

ГРАВЕ неживот А.Д. Скопје										
Текнички резултат од работењето по класи за 2022 година										
Ред. Број	НАЗИВ	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурување на имот (08)	Осигурување на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	15.876.567	11.126.176	0	3.434.865	1.330.329	323.937.519	486.912	2.932.966	359.125.334
2	Бруто полисирана премија предадена во реосиг.	-	-	-	4.153.854	-	13.023.742	-	-	17.177.596
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за	-	-	-	-	-	-	2.229.422	-	2.229.422
4	Промена на преносната премија	1.376.381	2.218.394	-	226.633	172.553	27.801.974	(42.874)	53.380	31.806.440
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+ 3-4)	14.500.186	8.907.782	(0)	(945.623)	1.157.776	283.111.804	2.759.208	2.879.586	312.370.720
6	Останати осигурително текнички приходи, намалени за ре	130.564	91.498	0	28.247	10.940	2.663.967	4.004	24.120	2.953.341
7	Останати приходи	104.477	73.217	0	22.603	8.754	2.131.700	3.204	19.301	2.363.257
8	ВКУПНО ПРИХОДИ (5+6+7)	14.735.228	9.072.498	(0)	(894.772)	1.177.471	287.907.471	2.766.417	2.923.007	317.687.318
9	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	4.491.239	6.128.891	-	907.382	-	114.612.547	(35.205)	1.159.777	127.264.631
а	Бруто исплатени штети	2.605.549	4.810.440	-	533.937	-	109.042.653	87.027	789.714	117.869.320
б	Бруто исплатени штети - дел за реосигурување	-	-	-	-	-	196.021	-	-	196.021
б	Промена во бруто резервази за штети	1.885.690	1.318.451	-	373.445	-	7.368.245	(122.232)	370.063	11.193.662
в	Промена во бруто резервази за штети - дел за рео.	-	-	-	-	-	(121.650)	-	-	(121.650)
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни	-	-	-	-	-	1.723.980	-	-	1.723.980
10	ПРОМЕНИ ВО бруто еквалациона резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ПРОМЕНИ ВО останатите бруто текнички резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ	4.846.446	3.169.456	0	908.468	423.356	102.736.777	163.396	414.222	112.662.121
а	Провизија	3.932.721	2.772.428	0	831.878	314.878	86.079.354	109.460	17.994	94.058.713
б	Останати трошоци за стекнување	1.294.615	907.256	0	280.087	108.478	26.414.673	39.704	239.161	29.283.975
в	Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	(380.889)	(510.228)	-	(203.498)	-	(9.757.250)	14.232	157.066	(10.680.567)
14	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ	2.013.548	1.411.079	0	435.627	168.719	41.083.421	61.753	371.974	45.546.121
15	Останати осигурително текнички трошоци , намалени за ре	32.011	201.531	0	6.925	2.682	20.421.678	982	5.913	20.671.722
16	Врдносно усогласување на побарувањата по основ на прем	368.048	518.478	-	202.919	-	6.170.844	19.565	85.022	7.364.876
17	Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања	48.422	33.934	0	10.476	4.057	987.981	1.485	8.945	1.095.301
18	ВКУПНО ТРОШОЦИ (9+10+11+12+13+14+15+16+17)	11.799.714	11.463.369	0	2.471.797	598.815	286.013.248	211.976	2.045.853	314.604.771
19	Добивка (+) /Загуба (-) (8-18)	2.935.514	(2.390.871)	(0)	(3.366.569)	578.656	1.894.223	2.554.441	877.154	3.082.546

Коефициенти на :	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурување на имот (08)	Осигурување на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
Трошоци за Штети (9/5)	31,0	68,8	-	(96,0)	-	40,5	(1,3)	40,3	40,7
Промени во бруто еквализационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во останатите бруто технички резерви(11/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за попусти (12/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за стекнување (13/5)	33,4	35,6	8,2	(96,1)	36,6	36,3	5,9	14,4	36,1
Административни трошоци (14/5)	13,9	15,8	12,7	(46,1)	14,6	14,5	2,2	12,9	14,6
Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување (15/5)	0,2	2,3	0,2	(0,7)	0,2	7,2	0,0	0,2	6,6
Врдносно усогласување на побарувањата по основ на премија (16/5)	2,5	5,8	-	(21,5)	-	2,2	0,7	3,0	2,4
Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања (17/5)	0,3	0,4	0,3	(1,1)	0,4	0,3	0,1	0,3	0,4
Комбиниран коефициент	81,4	128,7	21,3	(261,4)	51,7	101,0	7,7	71,0	100,7

Коефициент на штети за 2022 година

Р/Број	НАЗИВ	Лични незгоди (01)	Каско осигурување (03)	Карго (07)	Осигурува ње на имот (08)	Осигурувањ е на имот (09)	АО вкупно (10)	Одговорност (13)	Здравствено осигурување (18)	ВКУПНО
1	Бруто полисирана премија	15.876.567	11.126.176	0	3.434.865	1.330.329	323.937.519	486.912	2.932.966	359.125.334
2	Бруто полисирана премија предадена во реосигур.	-	-	-	4.153.854	-	13.023.742	-	-	17.177.596
3	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за	-	-	-	-	-	-	2.229.422	-	2.229.422
4	Промена на преносната премија	1.376.381	2.218.394	-	226.633	172.553	27.801.974	(42.874)	53.380	31.806.440
5	НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (1-2+3-4)	14.500.186	8.907.782	(0)	(945.623)	1.157.776	283.111.804	2.759.208	2.879.586	312.370.720
6	ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ	4.491.239	6.128.891	-	907.382	-	114.612.547	(35.205)	1.159.777	127.264.631
а	Бруто исплатени штети	2.605.549	4.810.440	-	533.937	-	109.042.653	87.027	789.714	117.869.320
в	Бруто исплатени штети - дел за реосигурување	-	-	-	-	-	196.021	-	-	196.021
б	Промена на резервација за штети	1.885.690	1.318.451	-	373.445	-	7.368.245	(122.232)	370.063	11.193.662
в	Промена на резервација за штети - дел за рео	-	-	-	-	-	(121.650)	-	-	(121.650)
г	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни	-	-	-	-	-	1.723.980	-	-	1.723.980
7	ПРОМЕНИ ВО БРУТО ЕКВИЛИЗАЦИОНАТА РЕЗЕРВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Коефициенти на :									
	Трошоци за Штети (9/5)	31,0	68,8	-	(96,0)	-	40,5	(1,3)	40,3	40,7
	Промени во бруто еквализационата резерва (10/5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Годишниот извештај за работењето за годината што завршува на 31 Декември 2022 е разгледан и одобрен од Надзорниот Одбор на Друштвото и е потпишан во негово име од:



Г-дин Селаудин Имами
Член на Управен одбор



Г-дин Ненад Стаменков
Член на Управен одбор



Г-ѓа Елизабета Божиновска
Претседател на Управен одбор

ПРИЛОЗИ

БУ: Биланс на успех

БС: Биланс на состојба

МС: Маргина на солвентност

КС: Пресметка на капиталот

ВТР: Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви

БУ: Биланс на успех

01.01.2022 – 31.12.2022

Опис на позиција	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200	331.147.303	313.561.849
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	312.370.720	289.323.887
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	359.125.334	317.968.181
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	17.177.596	12.813.238
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	31.806.440	15.831.056
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	2.229.422	
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	13.459.985	13.274.787
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		
3. Приходи од камати	216	12.177.515	12.501.754
4. Позитивни курсни разлики	217	421.922	182.307
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	742.305	440.223
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	115.530	129.868
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220	17.952	30.840
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	97.578	99.028
6.3 Останати финансиски вложувања	222		
7. Останати приходи од вложувања	223	2.713	20.635
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а	1.379.684	5.553
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	2.953.341	3.493.271
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	983.573	7.464.351
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226	315.981.811	366.922.480
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	127.264.631	175.594.101
1. Бруто исплатени штети	228	117.869.320	142.144.659
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	1.723.980	2.636.677
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	196.021	785.648
5. Промени во бруто резервите за штети	232	11.193.662	284.054.697
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	-121.650	247.182.930
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	0	0
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	0	0
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	0	0
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	0	150.342
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		150.342
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	158.208.242	162.899.692
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	112.662.121	116.950.262
1.1 Провизија	253	94.058.713	79.218.038

1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	28.617.278	28.487.863
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	666.697	1.169.564
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	-10.680.567	8.074.797
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	45.546.121	45.949.430
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	1.598.683	3.147.367
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	21.036.306	21.552.306
2.2.1 Плати и надоместоци	258а	12.697.412	13.444.374
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б	1.371.424	1.255.689
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в	5.799.458	5.716.671
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д	1.168.012	1.135.572
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	22.911.132	21.249.757
2.4.1 Трошоци за услуги	260а	17.169.178	16.467.878
2.4.2 Материјални трошоци	260б	3.454.510	2.998.995
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в	2.287.444	1.782.884
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	1.377.039	673.454
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		
2. Трошоци за камати	263		101.014
3. Негативни курсни разлики	264	977.710	469.610
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		
5.3 Останати финансиски вложувања	269		
6. Останати трошоци од вложувања	270	399.329	102.830
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	20.671.722	23.783.726
1. Трошоци за превентива	272		
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	20.671.722	23.783.726
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	7.364.876	1.112.114
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУПУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	1.095.301	2.709.051
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	15.165.492	0
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	53.360.631
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278		
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	15.165.492	0
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	53.360.631

БС: Биланс на состојба

01.01.2022 – 31.12.2022

Опис на позицијата	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	4	5
АКТИВА			
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	1.509.525	1.815.667
1. Гудвил	002		
2. Останати нематеријални средства	003	1.509.525	1.815.667
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004	604.959.151	511.917.373
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	0	0
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	0	0
1.1 Земјиште	007		
1.2 Градежни објекти	008		
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	0	0
2.1 Земјиште	010		
2.2 Градежни објекти	011		
2.3 Останати материјални средства	012		
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	12.093.470	11.442.951
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		

2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	12.093.470	11.442.951
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	592.865.681	500.474.422
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	0	0
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	432.558.335	382.006.959
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027	432.558.335	382.006.959
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	86.307.346	44.467.463
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034	86.307.346	44.467.463
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	74.000.000	74.000.000
4.1 Дадени депозити	036	74.000.000	74.000.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		
4.3 Останати заеми	038		
4.4 Останати пласмани	039		
5. Деривативни финансиски инструменти	040		
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	262.898.375	260.790.603
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	2.229.422	
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	260.668.953	260.790.603
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051	470.379	470.379
1. Одложени даночни средства	052		
2. Тековни даночни средства	053	470.379	470.379
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	58.732.549	31.029.360
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	47.535.283	20.209.104
1. Побарувања од осигуреници	056	47.535.283	20.209.104
2. Побарувања од посредници	057		
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	11.197.266	10.820.256
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	2.863.820	3.895.811
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	6.671.944	4.228.883
3. Останати побарувања	066	1.661.502	2.695.562
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068	17.805.123	10.337.453
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	2.258.004	2.628.252
1. Опрема	070	895.037	1.265.285
2. Останати материјални средства	071	1.362.967	1.362.967
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	15.547.119	7.709.201
1. Парични средства во банка	073	15.547.119	7.709.201
2. Парични средства во благајна	074		
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		

III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	52.831.291	42.156.662
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		
2. Одложени трошоци на стекнување	080	52.816.849	42.136.282
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	14.442	20.380
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083	999.206.393	858.517.497
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084	67.434.695	69.101.257
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	249.291.861	172.268.705
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	513.701.748	452.051.748
1. Запишан капитал од обични акции	087	513.701.748	452.051.748
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		
3. Запишан а неуплатен капитал	089		
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091	-52.345	-260.009
1. Материјални средства	092		
2. Финансиски вложувања	093	-52.345	-260.009
3. Останати ревалоризациони резерви	094		
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095	50.999.828	50.999.828
1. Законски резерви	096	50.999.828	50.999.828
2. Статутарни резерви	097		
3. Резерви за сопствени акции	098		
4. Откупени сопствени акции	099		
5. Останати резерви	100		
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101	0	0
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102	330.522.862	277.162.231
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103	15.165.492	0
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104	0	53.360.631
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	688.628.953	645.628.851
I. Бруто резерви за преносни премии	107	190.992.348	159.185.908
II. Бруто математичка резерва	108		
III. Бруто резерви за штети	109	497.636.605	486.442.943
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		
V. Бруто еквилизациона резерва	111		
VI. Бруто останати технички резерви	112		
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	1.292.850	1.424.904
1. Резерви за вработени	115	1.292.850	1.424.904
2. Останати резерви	116		
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	830.803	330.466
1. Одложени даночни обврски	118		
2. Тековни даночни обврски	119	830.803	330.466
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	59.161.926	38.864.571
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123	0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	15.604.649	12.797.131
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	15.604.649	12.797.131
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	43.557.277	26.067.440
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	30.338.515	20.766.839
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		
3. Останати обврски	133	13.218.762	5.300.601
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	0	0
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С	136	999.206.393	858.517.497
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	67.434.695	69.101.257

МС_1 (н.о.) Потребно ниво на маргината на солвентност

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	359.125.334	317.968.181
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	64.642.560	57.234.273
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	64.642.560	57.234.273
Бруто исплатени штети	7	117.869.320	142.144.659
Нето исплатени штети	8	117.673.299	141.359.011
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	1,00	0,99
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	64.535.057	56.917.933
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	410.470.730	488.369.712
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	497.636.605	486.442.943
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	225.465.946	170.989.318
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	227.547.129	267.941.112
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	59.162.254	69.664.689
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	0	0
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	59.162.254	69.664.689
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	59.063.865	69.279.645
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	64.535.057	69.279.645

МС_2 (н.о.): Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	64.535.057	69.279.645

КС: Пресметка на капиталот

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	247.782.336
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	513.701.748
Премии од емитирани обични акции	I2	
Законски и статутарни резерви	I3	50.999.828
Пренесена нераспределена добивка	I4	
Нераспределена добивка од тековната година	I5	15.165.492
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	
Долгорочни нематеријални средства	I7	1.509.525
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	330.575.207
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	
Субординирани должнички инструменти	II3	
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	247.782.336
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II - IV	V	247.782.336
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	64.535.057
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	
Капитал	VI3	247.782.336
Гарантен фонд*	VI4	184.479.600
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	63.302.736
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	183.247.279
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодвениот износ наведен во член 77 став 2 од Законот

ВТР: Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви

	Број	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
		1	2	3
Видови дозволени вложувања	I			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	I1	3%	15.547.119	3%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	I2	60%	74.000.000	12%
Хартии од вредност издадени до Р.М или НБРМ	I3	80%		0%
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ	I4	80%	432.558.335	71%
Обврзници и други должнички хартии од вредност кои ги издаваат или за кои гарантираат единиците на локалната самоуправа на РМ	I5	10%		0%
Обврзници и други должнички хартии со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I6	35%		0%
Обврзници и други должнички хартии со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I7	5%		0%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I8	25%		0%
Акции со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I9	5%		0%
Удели во трговски друштва во РМ	I10	5%		0%
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	I11	20%	86.307.346	14%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I12	20%		0%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I13			0%
Акции чиј издавач е странско акционерско друштво со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земјите членки на ЕУ или земјите членки на ОЕЦД	I14			0%
Удели на инвестициски фондови со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I15			0%
Друг вид на вложување согласно правилата на АСО, под услов тоа да не е во спротивност со став (2) од член 89 од ЗСО	I16			0%
Вложувања кои не се предвидени со Правилникот	II			0,0%

НАПОМЕНА: Вложувањата од точка 5 и точка 8 од оваа табела не смеат да надминат 5 % кај ист издавач и вложувањата од точка 7 и точка 9 од оваа табела не смеат да надминат 1 % кај ист издавач.

Ставка	Број	Износ
Вкупно дозволени вложувања на средства	III	608.412.800
Вкупно нето технички резерви	IV	425.730.578
Резерви за преносни премии	IV1	188.762.926
Резерви за бонуси и попусти	IV2	
Резерви за штети	IV3	236.967.652
Други технички резерви	IV4	
Еквализациона резерва	IV5	
Разлика (IV-III)	V	182.682.222